



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 23 јули 1980  
Скопје  
Број 26  
Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

296.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА

Се прогласува Законот за игрите на среќа, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година.

Бр. 08-1904  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредуваат видовите и начинот на приредувањето игри на среќа.

##### Член 2

Игри на среќа можат да се приредуваат само за прибирање на средства за социјално-хуманитарни и културно-просветни цели, за развој на физичката култура, угостителството и туризмот, како и за стопанска реклама.

##### Член 3

Под игри на среќа, во смисла на овој закон, се подразбираат игрите во кои учествуваат голем број играчи и во кои на учесниците им се дава можност за здобивање со добивки во пари или предмети, или со право на бесплатни услуги, а при кои крајниот резултат на играта не зависи од знаењето и умешноста на учесниците во играта, туку од случајот.

##### Член 4

Игри на среќа можат да приредуваат општествени правни лица (приредувачи на игри на среќа), под условите определени со овој закон.

Секој приредувач на игри на среќа, освен на посебните игри на среќа, должен е да обезбеди добивка во вредност определена со овој закон.

##### Член 5

Учесници во играта на среќа се имателите на лозови, томболски карти, потврди за уплатен износ за учество во играта, односно лицата кои ги исполниле условите пропишани со правилата на играта.

##### Член 6

За обврските спрема учесниците во играта на среќа одговара приредувачот на играта со сите свои средства, освен кај посебните игри на среќа, во кои учесниците играат еден против друг, или против играчниците.

#### II. ВИДОВИ ИГРИ НА СРЕКА

##### Член 7

Игри на среќа можат да бидат: лотарија, експрес лотарија, томбола, спортска прогноза, лото, посебни игри на среќа, обложување на коњски трки, наградни конкурси, игра на среќа на автомати и погодување резултати на натпревар.

##### Член 8

Лотарија е игра на среќа во која секој учесник има лоз издаден од приредувачот, а на кој, во согласност со правилата на играта, е впишан определен број. Со лозот се остварува добивка кога по пат на јавно извлекување ќе бидат извлечени одделни броеви или целиот број впишан на лозот.

Експрес лотарија е игра на среќа во која учесникот има лоз издаден од приредувачот на играта во затворена обвивка, на која, во согласност со правилата на играта, се впишани видот и износот на добивката. Со лозот се остварува добивка кога на него е назначена добивката.

Томбола е игра на среќа во која секој учесник има томболска картичка издадена од приредувачот на играта, а на која, во согласност со правилата на играта, се впишани определени броеви, реден број на серијата и датум на извлекувањето. Со картичката се остварува добивка кога по пат на јавно извлекување ќе бидат извлечени неколку броеви, кои се впишани во картичката.

Спортска прогноза е игра на среќа во која секој учесник пополнува тикет издаден од приредувачот на играта, кој е составен од купон и талон, на кој се назначени натпреварувачките двојки и на кој учесникот го определува резултатот од натпреварувањето на секоја двојка посебно, со употреба на знаци предвидени во правилата на играта. Со талонот се остварува добивка кога учесникот во играта ќе ги погоди сите или определен број знаци утврдени со правилата на играта, под услов резултатите впишани во талонот да се исти со резултатите на купонот.

Лото е игра на среќа во која учесникот пополнува определено ливче издадено од приредувачот на играта, кое е составено од купон и талон, а на кое, во согласност со правилата на играта, се впишани броевите и на кое учесникот од групата броеви погодува со прецртување по свој избор определени броеви. Со талонот се остварува добивка кога по пат на јавно извлекување ќе бидат извлечени сите броеви или одделни броеви утврдени со правилата на играта, а кои се исто прецртани на талонот и на купонот на ливчето.

Посебни игри на среќа се игрите што се приредуваат во играчници во кои играчите играат еден против друг или против играчниците (BOUCHE, BLASK JACK 21, BACCARA — CHEMIN DEFER, TRENTE ET QUARENTE POKER).

Обложувањето на коњски трки се врши со пополнување на посебни ливчиња, на кои се испишуваат, односно заокружуваат броевите на натпреварувачите. Остварувањето на добивката се предвидува со правилата на играта.

Награден конкурс е игра на среќа што ја приредуваат организациите на здружен труд по пат на јавно објавување на определени услови за учество во играта утврдени со правилата на играта. Остварената награда — добивка може да биде само во предмети или во право на бесплатни услуги.

Игра на среќа на автомати е игра која се врши на направа што работат на механички, електричен или електротехнички принцип во кои се уфрлуваат метални динари или жетони, со цел да се оствари добивка.

Погодување на резултат на натпревар е игра на среќа во која секој учесник пополнува ливче издадено од приредувачот на играта, што се состои најмалку од купон и талон, на кое е означен само еден натпревар со една натпреварувачка двојка и на кое учесникот во играта го определува резултатот на натпреварот, на начин предвиден со правилата на играта. Со талонот се остварува добивка кога учесникот го погодил резултатот од натпреварот под услов впишаниот резултат на талонот да е ист со резултатот на купонот.

### III. ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА

#### Член 9

Приредувачи на игри на среќа можат да бидат:

— организациите за приредување игри на среќа — лотарији: за експрес лотарија, спортска прогноза, лото, томбола, игра на автомати и погодување резултат на натпревар;

— организациите на здружен труд од областа на туризмот и угостителството, кои во својот состав имаат објекти од „А“ или „Б“ категорија: за посебни игри на среќа и игри на среќа на автомати;

— организациите за физичка култура и нивните сојузи: за експрес лотарија, томбола и погодување резултат на натпревар;

— спортските организации во коњскиот спорт за кладење на коњски трки и томбола;

— други општествени организации и здруженија на граѓаните и месните заедници: за лотарија на своите приредби и забави, при што добивките можат да бидат само во предмети или во право на бесплатни услуги и

— организациите на здружен труд: за наградни конкурси за стопанска реклама.

Изработувањето и печатењето на лозови за лотарија и експрес лотарија, томболски картички, ливчиња за спортска прогноза и лото и други потврди, врз основа на кои се учествува во игрите на среќа што ги приредуваат приредувачите од став 1 на овој член, се врши преку Организацијата за приредување игри на среќа Лотарија на Македонија.

#### Член 10

Приредувањето на игри на среќа може да биде трајно и повремено.

Трајно приредување игри на среќа, освен на посебните игри на среќа, може да врши Организацијата за приредување игри на среќа Лотарија на Македонија. (Лотарија на Македонија).

#### Член 11

Приредувањето на сите игри на среќа, освен на посебните игри на среќа, се врши врз основа на лотариски план, изработен од приредувачот за секоја игра одделно.

Лотарискиот план во основа го содржи бројот на лозовите и нивната емисиона вредност, како

и бројот и висината на добивките, односно планираниот промет од играта на среќа и фондот на добивките.

#### Член 12

Играта на среќа — томбола може да се приредува најмногу 3 часа во текот на еден ден, но најдоцна до 22 часот.

Приредувачот на томболата, не смее да дозволи учество во играта на лица помлади од 18 години, без оглед на тоа каде таа се приредува.

#### Член 13

Одобрение за приредување на сите видови игри на среќа, освен за приредување на посебни игри на среќа, и за игри на среќа на автомати, издава општинскиот орган на управата надлежен за работите за финансиите на чие подрачје ќе се врши приредувањето на игрите на среќа (орган надлежен за издавање на одобрение).

За приредувањето игри на среќа на подрачјето на две или повеќе општини одобрение издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

#### Член 14

Со барањето за издавање на одобрение, приредувачот на играта приложува:

- 1) одлука за приредувањето на играта и
- 2) правила на играта на среќа.

#### Член 15

Органот надлежен за издавање одобрение решава по барањето според слободна оценка, имајќи ги предвид особено: правилата на играта, целта на приредувањето, цената на лозот, томболската картичка, односно потврдата со која се стекнува правото на учество во играта.

#### Член 16

Приредувачите на игрите на среќа, освен Лотаријата на Македонија, кога приредуваат игри на среќа, се должни да положат депозит од 10 отсто од вредноста на емисијата на лозовите, томболските картички или од вредноста на планираниот промет ако приредувањето на играта се врши со други исправи, а ќе служи како гаранција за исплата на добивките. Депозитот се издвојува кај Службата на општественото книговодство на посебна сметка и мора да биде орочен до истекнувањето на рокот за исплатата на добивките.

Приредувачите од став 1 на овој член приредувањето на игри на среќа можат да го вршат и со посредување на Лотаријата на Македонија, заради утврдување на продажните места и на висината на остварените приходи од играта.

#### Член 17

Сите приредувачи на игрите на среќа што организираат игри на среќа и вршат продажба на лозови, експрес лотарија, томболски картички или други потврди со кои се стекнува право во играта, како игри на територијата на Социјалистичка Република Македонија, освен Лотаријата на Македонија и организациите на здружен труд од областа на туризмот и угостителството се должни, по издвојувањето на износот за фондот на добивките, да уплатат 15 отсто од остварениот приход од секоја игра одделно, на посебна сметка — приходи од игри на среќа.

Средствата од став 1 на овој член што се издвојуваат на посебна сметка, служат за финансирање на физичката култура врз основа на распоредот и критериумите што ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 18

Приредувачот на играта на среќа, за чие приредување е веќе дадено одобрение, не може да ги менува правилата и да се откаже од прире-

дувањето на играта ако почнал со продавањето на лозовите или томболските картички, односно со растурањето на потврдите, кои даваат право на учество во играта.

Органот кој дава одобрение може, по образложено барање од приредувачот на играта на среќа, да даде согласност да се одложи денот или да се промени местото на извлекувањето, односно определувањето на добивките.

Во случајот од став 2 на овој член, приредувачот е должен да ги објави настанатите промени за приредувањето на играта на среќа, на начинот на кој се објавуваат извештаите за резултатот на играта.

#### Член 19

Организациите за физичка култура и нивните сојузи како приредувачи на игри на среќа можат да склучат договор со лица кои сами или со членовите на нивните семејства можат да вршат продажба на експрес лотаријата и под услов продажбата на лозовите да се врши надвор од просториите на приредувачот.

Договор за продажба на лозови на лотаријата, како и на експрес лотаријата, може да склучи Лотаријата на Македонија со лице кое е член на Сојузот на трудовите инвалиди, кое само или со членовите на неговото семејство може да прима уплати за учество во спортската прогноза и за лото, како и да продава лозови и експрес лотарија, ако примањето на уплатите и продажбата се врши надвор од деловните простории на организацијата.

### IV. ПРАВИЛА НА ИГРИТЕ НА СРЕЌА

#### Член 20

Секоја игра на среќа мора да има правила на играта.

Со правилата на игрите на среќа што се приредуваат се уредуваат:

- 1) називот и седиштето на приредувачот на играта, како и на органот кој ги донесува правилата;
- 2) начинот на приредување и условите за учествување во играта;
- 3) видот на добивката и начинот на исплатувањето;
- 4) начинот на извлекувањето, односно определувањето на добивките;
- 5) времето и местото на извлекувањето, односно определувањето на добивките;
- 6) начинот, местото и рокот на објавувањето на резултатите од игрите;
- 7) исплатувачот односно издавачот на добивките, времето и местото на исплатата, односно издавањето на добивките;
- 8) крајниот рок за исплата, односно издавање на добивките и застареноста на правото на наплата, односно прием на добивките;
- 9) јавноста на извлекувањето на добивките;
- 10) подрачјето на кое се продаваат лозовите, томболските картички и каде се издаваат потврдите;
- 11) гаранцијата и обврските на приредувачот спрема учесниците во игрите.

#### Член 21

Со правилата за приредување на лотарии, томболи, спортска прогноза, лото, игри на автомати и наградни конкурси за стопанска реклама, покрај елементите од член 20 став 2 на овој закон, се уредува:

##### а) За приредување на лотарии

- 1) целта на приредувањето и намената на приходот;
- 2) вкупната вредност на емисијата на лозовите, вкупниот број на лозовите, цената и описот на содржината на текстот на лозот;

3) гласењето на лозот на носителот;

4) начинот на продажба и крајниот рок до кој можат да се продаваат лозовите;

5) исплатувањето на добивките, односно издавањето, кое ќе се врши само врз основа на продадениот лоз на кој не е уништен ниеден од суштинските делови;

6) неодговарањето на приредувачот на лотаријата за изгубените лозови и

7) случаите кога еден лоз може да добие две и повеќе добивки.

##### б. За приредување на томболи, спортска прогноза, лото и игри на автомати

1) целта на приредувањето и намената на приходот;

2) описот на картичките, односно тикетите и ливчињата за учество во играта и содржината на текстот што ќе биде отпечатен на нив;

3) описот на автоматот и принципот на неговата работа;

4) вкупниот број на емитираните томболски картички, тикети и ливчиња, како и вкупниот број на сериите и нивната вредност;

5) ознаката дека картичката, тикетот односно ливчето гласи на носителот;

6) начинот на утврдување на добивките и

7) начинот на продажба и крајниот рок на продажбата на томболските картички, односно тикетите и ливчињата.

##### в. За приредување на наградни конкурси за стопански реклами

1) описот и содржината на писмената исправа врз основа на која се стекнува право на учество во играта и дали таа исправа гласи на име или на носителот;

2) писмената исправа врз основа на која се учествува во играта дека не може посебно ништо да се наплатува од учесникот во играта и

3) изворите на средствата за исплатување на добивките односно за покривање на добивките.

### V. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОБИВКИТЕ

#### Член 22

Во игрите на среќа во кои учесниците уплатуваат определен износ за учество во играта, вкупната вредност на добивките мора да изнесува најмалку 47 отсто од вредноста на издадените лозови на лотаријата или картичките за томболата, а во другите игри на среќа — од вкупната вредност на примените уплати за учество во играта на среќа.

Во игрите на среќа во кои учесниците не уплатуваат посебен износ за учество во играта (награден конкурс со цел за стопанска реклама и слично) вредноста на добивките самостојно ја определува приредувачот.

#### Член 23

Утврдувањето на добивките и на резултатите од игрите на среќа, освен од посебните игри на среќа, се врши јавно од посебна комисија од три члена именувана од приредувачот на играта.

За добивките на добивките се составува записник што го потпишуваат сите членови на комисијата. Во записникот се внесува времето, местото и постапката на извлекувањето, односно определувањето на добивките, како и видот, бројот и вредноста на извлечените добивки.

#### Член 24

Извештајот за резултатите од играта на среќа приредувачот е должен да го објави во рок од 7 дена од денот на извлекувањето на добивките, односно од денот на утврдувањето на резултатите од играта, преку јавните средства за информирање.

## Член 25

Исплатата, односно издавањето на добивките се врши во рок определен во правилата на играта на среќа, но тој рок не може да биде покус од 60 дена од денот на објавувањето на извештајот за резултатите од играта.

По истекот на рокот од став 1 на овој член, застарува правото на наплата, односно прием на добивката.

## Член 26

Добивките што не се наплатени, односно подигнати во рокот од член 25 на овој закон, му припаѓаат на приредувачот на играта на среќа за целите за кои е приредена играта.

## VI. ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА

## Член 27

Како посебни игри на среќа, во смисла на овој закон, се сметаат игрите на среќа што се приредуваат во посебно опремени играчници.

Посебни игри на среќа можат да се приредуваат во места, односно објекти каде што има поголем број странски туристи.

Посебни игри на среќа можат да приредуваат само домашни хотелско-угостителски и туристички организации на здружен труд во хотелски објекти од „А“ или „Б“ категорија, и тоа во посебно определени и уредени простории за приредување на овој вид игри на среќа.

По исклучок, организацијата на здружен труд од став 3 на овој член може да ја даде играчницата под закуп на странски правни или физички лица, но за време најмногу до 3 години.

## Член 28

Југословенските државјани не можат да учествуваат во посебните игри на среќа.

Работниците, кои според правилата на играта имаат овластување и одговорности во спроведувањето на посебната игра, можат да бидат само државјани на СФРЈ.

## Член 29

Посебни игри на среќа можат да се приредуваат само во странска валута.

## Член 30

Организацијата на здружен труд што приредува посебни игри на среќа мора да ги исполнува следниве услови:

- 1) во своите самоуправни општи акти да го има уредено прашањето за организирање и спроведување на посебните игри на среќа и
- 2) да има обезбедено средства во износ од најмалку два милиони динари за покривање на ризикот на загубите остварени од приредувањето на посебни игри на среќа.

## Член 31

Играчницата има правилник, како и правила за секој вид игра на среќа што се приредува во неа.

Правилата на игрите на среќа мораат да им се стават на увид на учесниците во играта.

Правилникот на играчницата може да се менува и дополнува по претходна согласност на органот надлежен за издавање на одобренија за приредување на посебни игри на среќа.

## Член 32

За приредување на посебни игри на среќа е потребно одобрение што го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, по претходно мислење на републичкиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и на републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Во одобрението се наведуваат игрите на среќа за кои тоа се издава.

Со барањето за издавање на одобрение се приложуваат:

- 1) докази дека подносителот на барањето ги исполнил условите од член 30 на овој закон,
- 2) правилникот на играчницата,
- 3) правилата на играта што ќе се приредува и
- 4) податоците за функционалноста и опременоста на просториите на играчницата.

Во решението со кое барањето за издавање одобрение се одбива не мора да се наведат причините поради кои барањето не е одобрено.

## Член 33

Со одобрението за приредување на посебни игри на среќа се утврдуваат:

- 1) видовите на игрите што приредувачот може да ги приредува,
- 2) рокот на важењето на одобрението,
- 3) времето на приредувањето на посебните игри и
- 4) обврските на приредувачот.

## Член 34

Приредувачот на посебната игра на среќа е должен да го утврди времето на приредувањето на играта и условите за влегувањето во просториите во кои ќе се приредуваат игрите и да ги објави на видно место.

## Член 35

Приредувачот на посебната игра на среќа е должен да води посебна книга на благајна на начин кој овозможува увид во дневната состојба на сите уплати и исплати, кои се однесуваат на приредувањето на играта.

## VII. НАДЗОР

## Член 36

Надзор над спроведувањето на овој закон врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Надзорот го опфаќа начинот на трошењето на средствата остварени од приредувањето на игри на среќа, утврдувањето на добивките и доделувањето на добивките на учесниците во игрите на среќа. Општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите и републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите можат да ги прегледуваат книгите и евиденцијата на приредувачите на игрите на среќа, како и да вршат техничка контрола на автоматите.

Доколу органите кои вршат надзор утврдат дека приредувачот на игрите на среќа сторил стопански престап или прекршок за кој е пропишана казна според овој закон, должни се за тоа да поднесат пријава до надлежниот јавен обвинител, односно до судијата за прекршоци.

## VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

## Член 37

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап општественото правно лице, кое без одобрение ќе приреди игра на среќа, или ако играчницата започне со работа пред добивањето на одобрението за приредување на посебни игри на среќа, како и во случаите кога се повредени одредбите на член 31 став 3.

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни и одговорното лице за работите од став 1 на овој член.

## Член 38

Со парична казна од 30.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап приредувачот на играта:

1) ако утврдувањето на резултатот на играта не го врши според член 23 на овој закон и  
 2) ако извештајот за резултатите на играта не го објави на прописен начин (член 24).  
 Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни и одговорното лице на приредувачот на играта на среќа за работите од став 1 на овој член.

#### Член 39

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап општественото правно лице кое добило одобрение за приредување игри на среќа:

1) ако не ги исплати, односно не ги издаде добивките во рокот определен во правилата на игрите на среќа (член 25);

2) ако емитува лозови или томболски картички во износ поголем (или помал) од износот што е одобрен со решението на надлежниот орган и

3) ако дозволи учество во играта томбола на лица помлади од 18 години, и ако дозволи томболата да се приредува повеќе од 3 часа дневно, односно по 22 часот (член 12 ставови 1 и 2).

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни и одговорното лице на приредувачот на играта на среќа за работите од став 1 на овој член.

#### Член 40

Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап приредувачот на посебната игра на среќа:

1) ако не донесе и обезбеди самоуправните општи акти да бидат достапни на учесниците во посебните игри (член 30 т. 1 и 31 став 2);

2) ако не го утврди времето на приредувањето на играта и условите за влегување во просторијата во која се приредуваат посебни игри и ако не ги објави на видно место (член 34) и

3) ако не води посебна книга на благајна (член 35).

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни и одговорното лице на приредувачот на посебната игра на среќа за стопански престап од став 1 на овој член.

#### Член 41

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот кој учествува во посебните игри на среќа спротивно на одредбите на член 28 на овој закон, како и одговорното лице во играчницата кое ќе дозволи на југословенски државјанин и на лица вработени во играчницата да учествуваат во посебните игри на среќа.

#### Член 42

За стопански престап од член 37 на овој закон може, покрај паричната казна, да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите со кои е извршен престапот, односно прекршокот, како и мерка за одземање на имотната добивка.

### IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 43

Издадените одобренија за игри на среќа до влегувањето во сила на овој закон:

— со утврден рок, остануваат во сила до истекот на рокот а најдоцна до 2 години;

— без утврден рок, престануваат да важат, со исклучок на одобренијата за посебните игри на среќа кои остануваат во сила најдоцна до крајот на 1983 година.

#### Член 44

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за игри на среќа („Службен весник на СРМ“ број 40/72).

#### Член 45

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 297.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Се прогласува Законот за правосудниот испит што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година.

Бр. 08-18/4

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

#### Член 1

Правосудниот испит се полага заради проверка на стручната оспособеност на дипломираните правници за самостојно вршење на определени должности, работи и работни задачи.

#### Член 2

Право на полагање правосуден испит стекнуваат дипломираните правници кои работеле една година на правни работи во: редовните судови, судовите на здружениот труд, јавните обвинителства, јавните правобранителства, општествениот правобранител на самоуправањето, органите за водење на постапката по прекршоците и во адвокатските канцеларии, односно адвокатските работни заедници (во натамошниот текст: правосудни органи).

Правосуден испит можат да полагаат и дипломирани правници кои работеле две години на правни работи во други државни органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и во други организации.

#### Член 3

Правосудните органи можат да примаат на практика дипломирани правници кои се на работа во други државни органи, организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници и во други организации, по предвидената проверка на практичните знаења, ако практиката им е потребна за стручно оспособување и за стекнување услови за полагање на правосудниот испит.

Правосудните органи можат да примаат со одветен надоместок, определен со самоуправниот општ акт на органот, на практика и дипломирани правници кои не се на работа кај органите и организациите од став 1 на овој член ако практиката им е потребна за стручно оспособување и за стекнување услови за полагање на правосудниот испит.

Практиката од ставовите 1 и 2 на овој член се изведува непрекинато, со полно работно време и трае една година.

#### Член 4

Правосудниот испит се состои од писмен и устен дел.

Писмениот дел од правосудниот испит се полага по предметите кривично и граѓанско право.

Усниот дел од правосудниот испит се полага по предметите.

- 1) општествено уредување на СФРЈ и СРМ и организација на правосудството,
- 2) кривично право (материјално и процесно),
- 3) граѓанско право (материјално и процесно),
- 4) стопанско право,
- 5) трудово право и
- 6) управно право.

#### Член 5

Програмата за полагање на правосудниот испит по предметите од член 4 ја пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

#### Член 6

Правосудниот испит се полага пред испитна комисија која се состои од претседател и четири члена.

Претседателот, членовите на испитната комисија и нивните заменици ги именува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Во решението за именување на претседател, членови на испитната комисија и нивни заменици се определуваат и предметите по кои тие ги испитуваат кандидатите.

Мандатот на претседателот, членовите на испитната комисија и нивните заменици трае две години.

#### Член 7

Стручните и административните работи на испитната комисија се вршат во републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

#### Член 8

Испитот се полага во: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска испитна сесија.

Пријава за полагање на правосудниот испит се поднесува до републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Кон пријавата се приложува доказ за завршен правен факултет и за времето поминато на правни работи.

Пријавата со прилозите се поднесува најдоцна еден месец пред испитната сесија во која кандидатот ќе го полага испитот.

#### Член 9

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на правосудниот испит.

Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на правосудниот испит, не е дозволена жалба, а може да се поведе управен спор.

#### Член 10

Кандидатот на кого му е дозволено полагање на правосудниот испит ќе се извести за времето и местото на полагањето на испитот најдоцна 15 дена пред определениот рок.

#### Член 11

Полагањето на правосудниот испит започнува со полагање на писмениот дел од испитот по предметите кривично право и граѓанско право.

На писмениот дел од испитот, кандидатот решава определен случај од практиката со примена на прописите од соодветната област.

#### Член 12

При полагањето на писмениот дел на правосудниот испит кандидатот може да се служи само со закони и други прописи во кои не се содржани објаснувања, коментари и слично.

Времето за изработка на писмената задача, одделно за секој предмет, изнесува по седум часа непрекинато.

На писмениот дел од правосудниот испит задолжително присуствува член на испитната комисија или негов заменик.

#### Член 13

Усниот дел од правосудниот испит се полага најдоцна осум дена по завршувањето на последниот писмен испит.

Усниот дел од испитот е јавен.

#### Член 14

По завршувањето на испитот, според резултатот што кандидатот го покажал на писмениот и усниот дел, испитната комисија со мнозинство гласови одлучува дали кандидатот го положил, односно не го положил испитот.

Претседателот на испитната комисија, по завршувањето на испитот му го соопштува резултатот на кандидатот.

За положениот правосуден испит, републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството на кандидатот кој го положил испитот му издава уверение за положен правосуден испит, што го потпишува претседателот на испитната комисија.

#### Член 15

Кандидатот кој на испитот не покажал задоволителни резултати најмногу од два предмети може да полага поправен испит.

Кандидатот кој не покажал задоволителни резултати на повеќе од два предмети, не го положил правосудниот испит.

Ако кандидатот покажал незадоволителни резултати од предметот за кој се полага и писмен и усен дел на правосудниот испит, поправен испит од тој предмет полага писмено и усно.

#### Член 16

Кандидатот кој во целост не го положил правосудниот испит може повторно да го полага по истекот на шест месеци сметано од претходното полагање.

Кандидатот кој не го положи испитот по вторпат, може испитот да го полага по истекот на една година сметано од претходното полагање.

На кандидатот кој не го положил правосудниот испит, функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството може да му одобри повторно полагање на правосудниот испит во рок покус од рокот предвиден во ставовите 1 и 2 на овој член, ако за тоа постојат особено оправдани причини.

#### Член 17

Кандидатот кој не ќе дојде во определениот ден на полагање на правосудниот испит или пред почетокот на испитот изјави дека се откажува од полагањето, се смета дека правосудниот испит не го полагал.

Кандидатот кој во текот на полагањето без оправдани причини се откажал од испитот, се смета дека не го положил правосудниот испит.

#### Член 18

Ако во текот на полагањето на правосудниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот, ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци. За прекинување на испитот од став 1 на овој член одлучува комисијата.

Решение за продолжување на испитот донесува комисијата по молба од кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во став 3 на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

Против решението на Комисијата од став 4 на овој член, кандидатот може да поднесе жалба до функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Во продолжувањето на испитот, кандидатот не го полага оној дел од испитот што го полагал до одлагањето.

#### Член 19

За текот на испитот се води записник во кој се внесуваат следниве податоци: име и презиме на кандидатот, состав на комисијата, време на полагањето на испитот, испитни прашања по кои кандидатот одговара, оценка за испитот и други поважни забелешки во текот на испитот.

Кон записникот се приложуваат и писмените задачи на кандидатот.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите и секретарот на комисијата.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството пропишува и води евиденција за полагањето на правосудниот испит.

#### Член 20

На претседателот, членовите и секретарот на комисијата им припаѓа надоместок за работата во комисијата.

Висината на надоместокот ја определува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат во пресметката на средствата на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

#### Член 21

Трошоците за повторното полагање паѓаат на товар на кандидатот кој е должен да ги уплати на соодветна сметка на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

На кандидатот кој не извршил уплата на трошоците нема да му се дозволи повторно полагање на правосудниот испит.

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 22

Со правосудниот испит, во смисла на овој закон, се изедначува судскиот или адвокатскиот испит, положен според прописите што биле во важност до влегувањето во сила на овој закон, како и другите испити кои според поранешните прописи биле изедначени со судскиот или адвокатскиот испит.

#### Член 23

Со положениот правосуден испит се изедначува испитот што офицерите на правната служба и воените службеници на Југословенската народна армија, како дипломирачи правници, ќе го положат за чин мајор, односно воен службеник од III класа на правната служба, според програмата што ги опфаќа и предметите наведени во член 4 на овој закон.

#### Член 24

Со лицата кои положиле правосуден испит се изедначуваат во правата:

1. Лицата кои како дипломирани правници се избрани, односно именувани до 1 јануари 1959 година за судија, арбитар на државна арбитража, јавен или воен обвинител, јавен правобранител или низен заменик или помошник, секретар или виши референт или советник на врховен суд, и кои на овие должности поминале повеќе од шест години;

2. Лицата кои како дипломирани правници се именувани, односно назначени до 1 јануари 1959 година за вршење на истражни и извидни работи во службата за јавна или државна безбедност и кои на овие работи работеле повеќе од пет години;

3. Лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон како дипломирани правници работеле пет години на правни работи во Југословенската народна армија, односно во други органи или организации и положиле испит за чин капетан или повисок чин на офицер на правната служба;

4. Лицата кои вршеле функција: судија на Сојузниот суд, сојузен јавен обвинител и неговите заменици, сојузен јавен правобранител, судии на врховните судови на републиките и покраините, судии на стопанските судови на републиките и покраините, постојани судии на судовите за здружениот труд на републиките и покраините, јавни обвинители и нивните заменици на републиките и покраините, јавни правобранители на републиките и покраините и редовните и вонредните професори по правните науки на правните факултети.

#### Член 25

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството на барање од лицата кои стекнале право според членовите 22, 23 и 24, донесува решение за установавање на правата што им припаѓаат врз основа на овие одредби.

#### Член 26

Се овластува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството да донесе поблиски прописи за начинот на вршење на практиката на дипломираните правници во правосудните органи во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 27

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за правосудниот испит („Службен весник на СРМ“ број 40/72).

#### Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

### 298.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година.

Бр. 08-1870

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА- КОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА- ЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО

### Член 1

Во Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 9/78) во член 1 зборовите: „плаќање придонес на заедниците“ се заменуваат со зборовите: „издвојување и здружување на средства за станбена изградба“.

### Член 2

Во член 2 зборовите: „работниците вработени кај работните луѓе кои работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица, граѓанските правни лица и пензионерите“ се бришат и се додаваат два нови става, кои гласат:

„Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓаните, работните луѓе кои со личен труд самостојно вршат професионална дејност и работниците што тие ги вработуваат, ги задоволуваат своите лични и заеднички потреби во станбената област со издвојување и здружување на средства за станбена изградба.

Своите лични и заеднички потреби во станбената област корисниците на пензија и други права од инвалидското осигурување не ги остваруваат во рамките на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“.

### Член 3

Во член 5 точка 6 зборовите: „ги одржува“ се заменуваат со зборовите: „одржувањето на“.

Точка 8 се менува и гласи:

„8. ги утврдува основите и мерилата на издвојување на средствата за станбена изградба“.

Точка 9 се менува и гласи:

„9. ги утврдува основите и мерилата за учество на работните луѓе и граѓаните во станбената изградба со сопствени средства и со здружување на сопствени средства со општествени средства заради решавање на станбеното прашање, како и за враќање на сопствените средства“.

Точка 14 се менува и гласи:

„14. ги утврдува условите за давање на кредити за изградба и купување на семејна станбена зграда или стан во сопственост од здружените средства со кои располагаат организациите и заедниците“.

### Член 4

Во член 10 став 1 точката 5 се менува и гласи: „5. одлучува за основите на издвојување на средства за станбена изградба“.

По точка 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. одлучува за висината на станарината“.

### Член 5

Во член 12 став 1 зборовите: „висината на стапката на придонесот“ се заменуваат со зборовите: „на основите и мерилата за издвојување на средства за станбена изградба“.

### Член 6

Називот на дел II „Средства на заедницата на станувањето“ се менува и гласи: „Средства за станбена изградба“.

### Член 7

Член 15 се менува и гласи:

„Работниците во основните организации на здружениот труд и во другите самоуправни организации и во работните заедници (во натамошниот текст: организации и заедници) издвојуваат и здружуваат средства за станбена изградба, и тоа:

— за задоволување на станбените потреби на работниците и работните луѓе, и

— за задоволување на станбените потреби на работниците од оние организации на здружениот

труд кои не располагаат со потребните средства за таа цел, за учесниците во Народно-ослободителната војна и за надоместување на дел од станарината на работните луѓе и граѓаните со пониски доходи“.

### Член 8

Член 16 се менува и гласи:

„Работниците издвојуваат и здружуваат средства за станбена изградба во согласност со планот на заедницата на станувањето, донесен врз основа на оценетите станбени потреби на организациите и заедниците“.

### Член 9

Член 17 се менува и гласи:

„Средства за станбена изградба во рамките на заедницата на станувањето обезбедуваат работниците од доходот и чистиот доход на организациите и заедниците“.

### Член 10

По член 17 се додава нов член, кој гласи:

### „Член 17-а

Средствата од член 16 на овој закон што работниците ги издвојуваат од доходот и чистиот доход ги здружуваат со самоуправни спогодба во рамките на заедницата на станувањето“.

### Член 11

Член 18 се менува и гласи:

„За станбена изградба се користат и средства на општествено-политичките заедници, средства кои по завршната сметка ги издвојуваат организациите и заедници, сопствени средства на работните луѓе: средства од ануитетите по кредитите за станбена изградба, средства од амортизација на станбените згради и становите во општествена сопственост, од кредити и други средства“.

### Член 12

По член 18 се додаваат два нови члена, кои гласат:

### „Член 18-а

Со самоуправната спогодба за основање на заедницата на станувањето се уредува намената и начинот на користењето на средствата за станбена изградба што ги издвојуваат и здружуваат работниците од организациите и заедниците согласно со одредбите на овој закон.

### Член 18-б

Работниците во организациите и заедниците здружуваат и сопствени средства со општествени средства заради добивање на стан на користење во општествена сопственост.

Со самоуправен општ акт на заедницата на станувањето се утврдуваат условите за здружување на сопствените средства на работниците со средствата со кои управува заедницата на станувањето.

Со самоуправен општ акт на заедницата на станувањето се утврдуваат основите за учество на работниците со сопствени средства при добивањето на стан на користење по основ на солидарност“.

### Член 13

Член 21 се менува и гласи:

„Со договорот за основите на општествениот план на општината се определува најниската стапка на средствата што работниците на организациите и заедниците ќе ги издвојуваат за станбена изградба од чистиот доход на организациите, односно од доходот на заедниците“.

### Член 14

Член 22 се менува и гласи:

„Со самоуправната спогодба во рамките на заедницата на станувањето се утврдуваат основите, висината и начинот на издвојувањето на средствата за станбена изградба по основ на солидарност од доходот на организациите и заедниците“.



**Член 15**

Член 23 се менува и гласи:

„Средствата наменети за решавање на станбените потреби на работниците од организациите и заедниците кои не располагаат со потребните средства за оваа намена се враќаат под услови и на начин утврдени со самоуправната спогодба од член 22 на овој закон и се користат за истите намени.“

**Член 16**

По член 23 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

**„Член 23-а**

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издвојува средства за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и други права од инвалидското осигурување.

Основна за издвојување на средствата од став 1 на овој член претставува износот на исплатените пензии и инвалидските надоместоци.

Обемот на средствата и начинот на користење на средствата се утврдуваат со самоуправен општ акт на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија дел или сите средства издвоени за станбена изградба може да ги здружи во заедницата на станувањето.

**Член 23-б**

Работните луѓе кои самостојно вршат дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, работните луѓе кои со личен труд самостојно вршат професионална дејност и работниците што тие ги вработуваат преку нивните здруженија со синдикалната организација и стопанската комора склучуваат колективен договор, со кој се утврдува обемот, намените и начинот на здружувањето на средствата за станбена изградба во заедницата на станувањето.

**Член 23-в**

Со статутот на заедницата на станувањето се утврдува начинот на управувањето со средствата што Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, работните луѓе кои со личен труд самостојно вршат професионална дејност и работниците што тие ги вработуваат ги здружуваат во заедницата за станувањето.

**Член 23-г**

Пресметувањето и уплатувањето на средствата за станбена изградба се врши според прописите за данокот на доход на организациите на здружениот труд.“

**Член 17**

Во член 29 точка 3 на крајот запираката се брише и се додаваат зборовите: „и одлучуваат за користење и употреба на заедничките простории“.

**Член 18**

Во текстот на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето зборот „становување“ со различно членување се заменува со зборот „станување“ со соодветно членување.

**Член 19**

Самоуправните општи акти за издвојување на средства за станбена изградба склучени до влегувањето во сила на овој закон, ќе се усогласат со одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 1980 година.

**Член 20**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето.

**Член 21**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

**299.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1980 година.

Бр. 08-1647

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ****Член 1**

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги—пречистен текст („Службен весник на СРМ“ број 39/77, 42/77, 41/78, 24/79 и 37/79), во Тарифата за посебниот републички данок на промет, Тарифен број 1, став 2 во точка 3, на крајот, точката се заменува со запирака и се додава нова точка, која гласи:

„4) промет на значки, медалјони, златници, сребреници, плакети, придодатоци и слично, што се издаваат:

— по повод историски културни настани од значење за развојот на социјализмот и развојот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и

— по повод одржување на олимписки игри, светски, европски и пошироки меѓународни регионални игри и натпревари.

Издавачот, односно увозникот е должен, пред нивното пуштање во промет, да прибави мислење од републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите за тоа дали се во прашање производи од оваа точка. За производите од оваа точка издадени во друга република, односно покраина што се наоѓаат во промет на територијата на Социјалистичка Република Македонија важи мислењето издадено од надлежниот орган на соодветната република, односно покраина“.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**300.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на организација за приредување игри на среќа,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година.

Бр. 08-1815  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА**

**Член 1**

Во Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ број 46/72), членот 6 се менува и гласи:

„Приходите од игрите на среќа што ќе ги остварува Лотаријата на Македонија од приредувањето игри на среќа, самостојно или заеднички со организации на лотариите на републиките и автономните покраини, по одбивањето на делот за исплата на добивките, ќе се водат на посебна сметка — приходи од игри на среќа.

За распределба на приходите од игри на среќа се образува Совет за лотарија“.

**Член 2**

Членот 7 се менува и гласи:

„Советот за лотарија го сочинуваат претставници на:

- |  |         |
|--|---------|
| — Собрание на СР Македонија  | 3 члена |
| — Републичката конференција на ССРН Македонија                                   | 5 члена |
| — Сојузот на синдикатите на Македонија   | 2 члена |
| — Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита               | 2 члена |
| — Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура               | 2 члена |
| — Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија | 1 член  |
| — Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на СР Македонија                     | 1 член  |
| — Лотаријата на Македонија   | 1 член  |

Претставниците од став 1 на овој член се именуваат за време од 2 години“.

**Член 3**

По членот 7 се додаваат 4 нови члена, кои гласат:

**„Член 7-а**

Советот за лотарија донесува деловник за својата работа.

**Член 7-б**

Советот за лотарија има претседател кој се избира од неговите членови, за време од една година.

**Член 7-в**

Стручните и административните работи на Советот ги врши Лотаријата на Македонија.

**Член 7-г**

Приходите од игри на среќа се распоредуваат за социјално-хуманитарните дејности и за развојот на физичката култура, како и за надоместок на Лотаријата на Македонија за приредувањето на игрите на среќа.

Советот за лотарија од приходот од член 6 на овој закон им распределува: на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — за учество во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности, и на општинските самоуправни интересни заедници за физичка култура — за учество во финансирањето на изградбата, доградбата и инвестиционото одржување на објектите за физичка култура.

Надоместокот на Лотаријата на Македонија се утврдува со договор што се склучува меѓу Советот за лотарија и Лотаријата на Македонија“.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**301.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за ловство,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 15 јули 1980 година.

Бр. 08-1649  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВО**

**Член 1**

Во Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ број 5/73 и 17/73) член 26 став 2 се менува и гласи:

„За уништен волк се плаќа и парична награда чија висина ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија. Средствата за парична награда од став 2 се обезбедуваат во Републичкиот буџет“.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**302.**

Врз основа на член 336 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 3 од Одлуката на Собранието на СРМ за формирање на Совет за просторно планирање („Службен весник на СРМ“ број 15/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат претседателот и членовите на Советот за просторно планирање:

- а) претседателот  
Мориц Романо,  
б) членовите:  
Горѓи Влашки,  
Абдул Војника,  
Ристо Галиќ,  
Павле Георгиевски,  
д-р Трајче Грујоски,  
Алек андер Грков,  
Михаил Данев,  
Бекир Жута,  
Заре Лазаревски,  
инж. Стојан Маткалиев,  
Љубинка Маленкова,  
Владо Муратовски,  
инж. Томислав Папеш,  
Никола Петровски,  
д-р Боривоје Соколовски,  
д-р Видоје Стефановски,  
Павле Тасевски,  
инж. Нико Тозија,  
д-р инж. Горѓи Филиповски,  
инж. арх. Борис Чипан,  
д-р Ксенте Богоев,  
д-р Тодор Митрев,  
Борислав Росиќ,  
Никола Пановски,  
Љубе Зафировски,  
Тодор Паскали,  
Јаким Петровски,  
д-р Митко Панов,  
инж. арх. Тихомир Арсовски и  
Добри Дидевски.

За претседател и членови на Советот за просторно планирање се именуваат:

- а) за претседател  
Мориц Романо, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,  
б) за членови:  
Абдурахман Искендер, директор на ООЗТ во ГРО „Трудбеник“ — Охрид,  
Љубен Батковски, претседател на Собранието на општината Охрид,  
Никола Горичан, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,  
Нада Герасимова, пом. г. инженер за подготовки на РЗ на ГРО „Маврово“ — Скопје,  
Зог Груевски, член на Претседателството на РК ССРМ,  
Трајко Демников, раководител на Службата за развој при ЖТО — Скопје,  
Бекир Жута, судија на Уставниот суд на Македонија,  
Блашко Јаневски, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ,  
Иван Јорданов, претседател на ИС на Собранието на општината Кочани,  
Меметрешат Елези, претседател на ИС на Собранието на општината Тетово,  
Мишо Миловски, потпретседател на ИС на Собранието на град Скопје,

Мито Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за индустрија,

Томе Малевски, член на Претседателството на Советот на ССМ,

м-р Тодор Невеселов, претседател на Претседателството на ЗЗПК „Македонија“ — Скопје,

д-р Глигор Поповски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

инж. арх. Свето Прокопиев, директор на Институтот за студии и проектирање на ГП „Бетон“ Скопје,

инж. Томислав Папеш, член на ИС и реп. секретар за урбанизам,

инж. Гога Петковски, ген. директор на Сложената организација на здружениот труд „Водостопанство“ Скопје,

инж. арх. Љубо Пота, потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам,

д-р Боривоје Соколовски, епидемиолог во Жената болница Скопје,

Павлина Топукова, потсекретар во Реп. завод за општествено планирање,

Нико Тодоровски, генерален директор на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје,

инж. Христо Христоманов, член на ИС и реп. секретар за земјоделство и шумарство,

инж. арх. Борис Чипан, редовен професор на Архитектонскиот факултет во Скопје,

Стево Кулумов, претседател на Собранието на општината Титов Велес и

д-р Драган Шојлевски, претседател на Републичкиот комитет за заштита на човековата околина.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1861

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

**303.**

Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ**

Поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат претседателот и членовите на Републичкиот педагошки совет:

- а) претседателот  
Бранко Петровски,  
б) членовите:  
Душко Абрашевски,  
Љубица Стојменова,  
Благоја Димевски,  
Глигор Брашнарски,  
Димитар Герасимовски,  
инж. Страхил Георгиев,  
Арсена Деспотовска,  
Слободанка Гурова,  
Златку Авни,  
Фија Зејнулаху,  
м-р Трајко Илиевски,  
Воислава Кадифкова,  
д-р Панче Кировски,  
Мишо Китановски,

Стамен Кузмановски,  
д-р Воислав Кушевски,  
Лидјана Лабачевска,  
Лазар Лазаревски,  
инж. Милка Маткалиева  
д-р Горѓи Поповски,  
Јордан Радевски,  
Река Хамза,  
Драган Ристевски,  
Методија Соколовски,  
Хасан Хамди и  
Чедо Шаревски.

За претседател и членови на Републичкиот педагошки совет се именуваат:

а) за претседател

д-р Митко Илиевски, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

б) за членови:

Ангелина Азеска, професор на ЕМУЦ — Охрид,

Тамара Арсовска, уредник во емисијата за образование на РТС — Скопје,

Бајрам Јусуфи, директор на Основното училиште „Чедо Филиповски“ — Врапчиште,

д-р Велимир Брезовски, вработен во Институтот за национална историја,

Михаил Бомбол, вонреден професор на Техничкиот факултет во Битола,

м-р Иван Глигоров, проф. на Педагошката академија „Гоце Делчев“ во Штип,

Јелена Димитриевик, член на Републичката конференција на ССММ,

Јусуф Хамза, директор на Основното училиште „Тефејус“ Скопје,

Љубица Кузмановска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Соња Колишевска, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје,

Таки Керамитчиевски, психолог во „ОХИС“ Скопје,

Никола Лазаревски, директор на Машинско-металуршкиот училищен центар „Панче Арсов“ при Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје,

д-р Живко Мадевски, вонреден професор на Математичкиот факултет во Скопје,

Никола Младеновски, директор на „Просветно дело“ — Скопје,

арх. Владимир Наумовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија,

Неџат Јашар, на работа во Собранието на СРМ,

Олга Аровчанец, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, директор на ОУ „11 Октомври“ Скопје,

Драгослав Ортаков, вонреден професор на Факултетот за музичка и драмска уметност во Скопје,

Горѓи Поповски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Јордан Радевски, директор на Центарот за марксистичко образование во Скопје,

д-р Милчо Риего, редовен професор на Факултетот за физика во Скопје,

Урич Старова, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје,

Митко Станчевски, Завод за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување во Прилеп,

Мирко Србиновски, директор на Основното училиште „Климент Охридски“ — Скопје,

д-р прим. Стево Стровјанов, специјалист по инфективни болести во Здравствен дом — Т. Велес,

Владимир Точковски, професор на Педагошката академија во Битола,

Велимир Таневски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, на работа во ЖТО — Скопје,

Панде Ташковски, член на Советот на Републиката,

Таип Емини, директор на Основното училиште „Братство Единство“ — Тетово,

Ахмет Хајдари, директор на Гимназијата „Зеф Љуп Марку“ во Скопје,

Олга Шопова, директор на предучилишна установа во Штип,

д-р Бојан Шоптрајанов, вонреден професор на Хемискиот факултет во Скопје и

Сулејман Шакири, ВКВ работник — делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1862

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

304.

Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 3 од Одлуката на Собранието на СРМ за образување Совет за научно и техничко творештво („Службен весник на СРМ“ број 14/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО И ТЕХНИЧКО ТВОРЕШТВО**

Поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат претседателот и членот на Советот за научно и техничко творештво:

а) претседателот

д-р Благој Попов и

б) членот

Круме Стојчевски.

За претседател и член на Советот за научно и техничко творештво се именуваат:

а) за претседател

д-р Славчо Вахчеванциев, редовен професор на Факултетот за физика во Скопје и

б) за член

Јосиф Јордановски, машински инженер од ООЗТ погон за железнички автособраќај — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1863

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

305.

Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро („Службен весник на СРМ“ број 45/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО**

Се разрешува од должноста претседателот на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро

Владо Малевски, по негово барање поради пре-зафатеност.

За претседател на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро се именува

д-р Ѓорѓи Филиповски, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1864  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**306.**

Врз основа на член 338 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА**

За потпретседател на Републичкиот комитет за енергетика се именува

инж. Петар Василевски, директор на Организацијата за изградба на термоелектрана и рудници — „Осломеј“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1865  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**307.**

Врз основа на член 338 алинеја 7 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 став 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА**

Се разрешуваат од должноста членовите на Републичкиот комитет за енергетика:

Велимир Гиновски,

Ристо Галиќ,

Гаврил Гаврилски, и

инж. Петар Василевски

За членови на Републичкиот комитет за енергетика се именуваат:

маш. инж. Стамат Шандуловски, пом. генерален директор на ХЕК „Југохром“ — Јегуновце,

инж. Љупчо Тасевски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам,

маш. инж. Михајло Костовски, на работа во „Макпетрол“ — Скопје,

инж. Иван Пешев, електроинженер на работа во „Хидроелектро“ — Скопје и

д-р Јордан Поп Јорданов, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Белград.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1866  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**308.**

Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 144 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА**

За членови на Иницијативниот одбор за основање на Републичка самоуправна интересна заедница за патишта се именуваат:

Саве Гаџовски, делегат на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, претседател на Одборот за општествено-економски односи и развојна политика,

Ариф Арифџи, делегат на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Ѓорѓи Тодов, претседател на Собранието на општината Гевгелија, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Михајло Дуле, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Крсте Нелковски, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Мерџана Поповска, секретар на Соборот за сообраќај и врски при Стопанската комора на Македонија,

Владимир Шахов, помошник ген. директор на ПП „Маврово“ — Скопје,

м-р Љубомир Тодоровски, пом. секретар во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски,

Коце Јаневски, претседател на Советот за патишта и член на Советот на Републиката,

Милан Георгиевски, дипл. правник, вработен во „Македонијапат“ — Скопје,

Оливера Цветановска, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците за сообраќај и врски.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1867  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**309.**

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 106 точка 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79) и член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ИЗБОР НА ПОСТОЈАНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ**

Се разрешуваат од должноста судии на Окружниот стопански суд во Скопје:

Владимир Марина и  
Бранко Ордановски.

Се избираат за постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Скопје:

Владимир Марина и  
Бранко Ордановски.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1868  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

**310.**

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП**

За постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип се избира

Миливој Тренчевски, дипл. правник, пом. на општествениот правобранител на самоуправањето во Штип.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1869  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

**311.**

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ,**

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Историскиот музеј на Македонија, донесена на 23 април 1980 година, со која за директор на Историскиот музеј на Македонија е избран

Трико Панговски, дипломиран историчар од Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1859  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**312.**

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ**

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје, донесена на 11 јуни 1980 година, со која за директор на Центарот е избрана Славка Каленикова, дипломиран економист од Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1858  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**313.**

Врз основа на член 6 од Законот за наградата „25 Мај“ („Службен весник на СРМ“ број 16/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „25 МАЈ“**

За членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ се именуваат:

Страте Арсовски, претседател на Атлетскиот сојуз на Македонија и член на Претседателството на Конференцијата на Сојузот за физичка култура на Македонија — Скопје,

Борис Алексовски-Карче, член на Советот на Републиката,

Благоја Георгиевски, активен кошаркар на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ — Скопје,

Милорад Думбаловски, претседател на Одбојкарскиот сојуз на Македонија (погпретседател на Собранието на општината Прилеп),

м-р Катица Димова, виши предавач на Факултетот за физичка култура во Скопје,

Јованка Дојралијева, член на Претседателството на ССММ, студент на Економскиот факултет во Скопје,

Идриз Идризи, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Тетово,

Заре Лазаревски, заменик републички јавен обвинител,

Панче Миркуловски, член на Претседателството на „Партизан“ на Македонија — Скопје,

Петар Ристевски, член на Претседателството на Смучарскиот клуб „Мечкин камен“ во Крушево и инж. Јован Софревски, активен шахист на Шаховскиот клуб „Студент“ — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1854

15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

#### 314.

Врз основа на член 52 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Поради избирање на нови должности, се разрешуваат од должноста членовите на Советот на Народната банка на Македонија:

Тахир Кадриу и

Љупчо Кангалов.

За членови на Советот на Народната банка на Македонија се именуваат:

Драган Јосифовски, генерален директор на Фабриката за трикотажа и конфекција „Киро Фетак“ Куманово,

Дестан Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Ангеле Косевски, директор на „Охридска трговија“ Охрид.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1855

15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

#### 315.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО НАУЧНИТЕ И ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган во научните и високообразовните организации се именуваат:

— На Факултетот за физичка култура во Скопје:

д-р Миле Миланов, претседател на СИЗ за физичка култура на град Скопје и

Димитрија Николовски, секретар на Секретаријатот за народна одбрана на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје;

— На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид:

Глигор Келешовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на Стопанска банка во Струга и

Цело Сулејмани, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, директор на ООЗТ „Отекс“ — Охрид;

— На Универзитетскиот центар за уметност во Скопје:

Вангел Коџоман, член на МАНУ и

Бонка Демирева, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

— На Вишата земјоделска школа во Битола:

инж. агр. Борис Обедниковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ вработен во ЗИК „Пелагониа“ — Битола и

Методија Печијаревски, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Прилеп;

— На Вишата школа за социјални работници во Скопје:

Милован Шиковски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика и

Михаил Белдедовски, претседател на ИО на СИЗ на општината Центар, вработен во Сојузот на синдикатите на Македонија;

— На ООЗТ Клиника за кардиологија:

Трајче Кошевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Чедомир Јакоски, секретар на ОК на СКМ „Центар“ — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1856

15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**316.**

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци се именуваат:

Трајче Божиновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, машински техничар во „Алумина“ — Скопје и

Коста Петров, пом. на републичкиот секретар за труд.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1857  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**317.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Ц. О. СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ**

Се дава согласност на Статутот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје, на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи, што го донесоа работниците на Народната и универзитет-

ска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје на референдумот одржан на 8 декември 1979 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1833  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**318.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 44 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ број 6/72 и број 13/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**

Се потврдува Статутот на Адвокатската комора на Македонија, што го донесе Собранието на Адвокатската комора на 14 април 1979 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1824  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**319.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ВОДОСТОПАНСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И СТОЧАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ШУМАРСКОТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВО И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделските и сточарските



производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1821  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**320.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ, ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, СООБРАКАЈОТ И ВРСКЕТЕ И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1820  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**321.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ, ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ, СООБРАКАЈОТ И ВРСКЕТЕ И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1819  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**322.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА И КОЗМЕТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА, ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во Фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 26 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1831  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

323.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА И КОЗМЕТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА, ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 26 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1832  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

324.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО РУДАРСТВОТО, ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА, МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА, НЕМЕТАЛИТЕ, ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во рударството, црната металургија, металната индустрија, неметалите, електро-стопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1823  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

325.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО РУДАРСТВОТО, ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА, МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА, НЕМЕТАЛИТЕ, ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната металургија, металната индустрија, неметалите, електро-стопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1825  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

326.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ХЕМИСКАТА, ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1872  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

327.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ХЕМИСКАТА, ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1873

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

328.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ВОДОСТОПАНСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И СТОЧАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ШУМАРСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА НА ДРВО И СООДВЕТНИТЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделските и сточарските производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 јуни 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1826

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

329.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 11 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО, НА ДЕЛОВИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЗАДАЧИТЕ НА ЗАВОДОТ, САМОУПРАВУВАЊЕТО, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН И УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЗАВОДОТ**

Се дава согласност на Статутот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, на деловите кои се однесуваат на задачите на Заводот, самоуправувањето, условите и постапката за именување на индивидуален работоводен орган и условите што треба да ги исполнуваат стручните работници на Заводот, што го донесоа работниците на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето во Скопје на референдумот одржан на 15 ноември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1829

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

330.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ, НА ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во Работна организација Универзитетски центар за математичко-технички науки — Скопје, на делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работ-

ниците на Работната организација Универзитетски центар за математичко-технички науки во Скопје на референдумот одржан на 7 декември 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1828  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**331.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ, НА ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Факултет за драмска уметност во Скопје, на делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоупраувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ Факултет за драмски уметности во Скопје на референдумот одржан на 12 јануари 1979 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1827  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**332.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоупраувањето на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Општата самоуправа на интересна заедница на научните дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 26 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1817  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**333.**

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоупраувањето на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Општа самоуправа на интересна заедница на научните дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 26 јуни 1978 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1818  
15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

**334.**

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“, број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 1979 И 1980 ГОДИНА**

**I**

Во Финансиската програма за пошумување на голините во 1979 и 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 10/79) точка II се менува и гласи:

„Средствата за пошумување на голините за 1979 и 1980 година се утврдуваат во износ од 110 милиони динари, и тоа 39,0 милиони динари за 1979 година и 71,0 милиони динари за 1980 година, а се обезбедуваат од средствата на Републиката“.

## II

Во точка IV став 1 износите за 1980 година: во алинеја 1 „7.500.000“ се заменува со „14.000.000“; во алинеја 2 „16.000.000“ се заменува со „27.000.000“; во алинеја 3 „15.000.000“ се заменува со „26.000.000“ и во алинеја 5 „1.000.000“ се заменува со 2.500.000“.

## III

Ова изменување на Финансиската програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1816

15 јули 1980 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Блашко Јаневски, с. р.

## 335.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 109 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1980 година, донесе

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА  
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО  
1980 ГОДИНА**

1. Во Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 42/79), во точка 2 став 2 процентот „од 6,0 до 6,5%“ се заменува со „околу 5,0%“, а процентот „7,5%“ се заменува со процентот „5,5%“.

Во став 4 процентот „2,9%“ се заменува со процентот „1,5%“.

Во став 6 процентот „6,5%“ се заменува со „околу 3%“, а процентот „7,0%“ се заменува со „околу 4%“.

Став 7 се менува и гласи:

„Со реализација на политиката на цените ќе се настојува да се обезбеди растежот на цените на производителите да биде во рамките кои не ја загрозуваат конкурентната способност на стопанството и остварувањето на мерките на стабилизационата политика, а растежот на цените на мало да не ги надмине рамките предвидени со договорите за спроведување на политиката на цените и рамките со кои не се загрозува животниот стандард на населението“.

2. Во точка 4 по потточката 4.1. се додава нова потточка 4.2., која гласи:

„4.2. Доследно спроведување на договорената политика на стопанската стабилизација и обезбедување на целосно спроведување на мерките сврзани со промената на курсот на динарот.“

Во оваа насока одредено место треба да имаат мерките кои одат кон тоа товарот од промената на курсот на динарот да го поднесат сите учесници во репродукцијата.

Дел од зголемените трошоци во репродукцијата, поради повисоките цени при увозот на репродукциони материјали, неодложно ќе мора да се компензира со ефектите што ќе се постигнат од зголемените извоз на стоки и услуги.

Истовремено, сите носители на активноста ќе вложуваат засилени напори дел од трошоците во репродукцијата да ги компензираат и со подобрување на квалитативните фактори на стопанисувањето, односно со доследно применување на програмите за штедење, сведување на потрошувачката во реални рамки, остварување на поусогласени односи во распределбата на општествениот производ и доходот и друго.

За оваа цел е неопходно личните доходи и напату да се движат во зависност од остварениот доход, а средствата за финансирање на општите општествени и заедничките потреби да се движат во договорените рамки“.

Постојните потточки 4.2. до 4.9. стануваат 4.3. до 4.10.

Во потточка 4.2., која станува 4.3., се додава нова одредба под (5) која гласи:

„(5) Ќе се настојува да се забрза склучувањето на договорот за измени на Договорот за спроведување на политиката на цените во 1980 година, со кој ќе се утврдат рамките на порастот на цените до крајот на годината. Притоа, од значење ќе биде да се утврдат критериумите и мерилата со кои ќе се обезбеди: побавен пораст на цените на енергијата, повисок пораст на цените кај оние дејности кои поради увозот се нашле во исклучително тешка состојба, а цените на обоената металургија, црната металургија и феролегурите да се формираат во согласност со самоуправните договори.“

Истовремено ќе се подготви и склучи договор за измени на Договорот за спроведување на политиката на цените во 1980 година за производите и услугите од надлежност на Републиката и општините“.

Во потточка 4.4., која станува 4.5., во одредбата под (1), во алинеите 2 и 3 бројот „8“ се заменува со бројот „10“, а во алинеја 4 бројот „7“ се заменува со збројот „9“.

Во потточка 4.5., која станува 4.6., во одредбата под (1) по став 1 се додава нов став, кој гласи:

„Исплатите за пензии од пензиското и инвалдското осигурување во 1980 година во просек можат да растат во рамките на порастот на трошоците за живот, а најмногу до стапката на пораст на просечните номинални лични доходи во Републиката“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Во потточка 4.6., која станува 4.7., во одредбата под (2) по алинеја 1 се додава нова алинеја, која гласи:

„— да се изврши приспособување на увозните давачки при увозот на репроматеријали соодветно на извршената промена на курсот на динарот“.

По одредбата под (4) се додава нова одредба (5), која гласи:

„(5) Надлежните органи на управувањето на банките и другите финансиски организации, самоуправните интересни заедници, деловните заедници, здруженијата, како и другите организации и заедници кои на сличен начин остваруваат средства за лични доходи и други потреби, ќе преземаат мерки за намалување на приходите на работните заедници на тие организации и заедници, та-

ка што да се обезбеди вкупниот приход на наведените заедници да не биде поголем од 16% од масата на приходите остварени во 1979 година“.

Во потточка 4.7., која станува 4.8. по ставот 3 се додава нов став, 4, кој гласи:

„Републиката и општините во кои е остварен поголем пораст на приходите за финансирање на општите општествени потреби во однос на утврдената стапка на пораст во став 1 од оваа потточка, со одлуки, односно закон во најкус рок ќе утврдат мерки за сведување на оваа потрошувачка во предвидените рамки и ќе ги намалат обврските на организациите на здружен труд и граѓаните по основ на издвојување на средства за финансирање на овие потреби“.

3. Во точка 5 потточка 5.1. на крајот се додава нов став, кој гласи:

„Истовремено ќе се настои да се постигне договор на републиките и автономните покраини за платниот биланс на Југославија и платно-билансните позиции на републиките и автономните покраини за 1980 година согласно со промената на курсот на динарот и тековите во размената со странство, при што да се обезбедат решенија за поусогласени услови на стопанисувањето“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1896

15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Собранието на  
СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

#### 336.

Врз основа на член 240 став 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на член 14 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Административната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 15 јули 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службено патување во земјата на делегатите и функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија изнесува 500 динари.

2. На делегатот, односно функционерот кој за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на живеење, од дневницата му се одбива 30 отсто.

3. На делегатот, односно функционерот кој е на службено патување можат да му се признаат трошоците за ноќевање. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 700 динари.

Во случај на надоместување на трошоците за ноќевање, дневницата се намалува за 30 отсто.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката на Административната комисија број 17-988 од 11 април 1979 година.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 15 јули 1980 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 17-1895

15 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Административната комисија,  
Ангеле Божиновски, с. р.

#### 337.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

##### Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди, се доделуваат средства во износ од 10.700.000 динари, за штети од елементарни непогоди настанати во 1979 и 1980 година, и тоа на:

1. Општината Штип	1.000.000 динари
2. „ Македонски Брод	2.100.000 „
3. „ Дебар	900.000 „
4. „ Кратово	1.000.000 „
5. „ Битола	1.000.000 „
6. „ Делчево	200.000 „
7. Радио-телевизија Скопје	3.000.000 „
8. На Републичкиот штаб за цивилна заштита — за намирување на обврските за отстранување на последиците од земјотресот во СР Србија	1.500.000 „

##### Член 2

Средствата на солидарноста од член 1, точка 1 — 6 од оваа одлука, општините ќе ги распоредуваат на организациите на здружениот труд што претрпеле штета според критериумите што ќе ги усвојат.

##### Член 3

Средствата на солидарноста од член 1 на оваа одлука се доделуваат во вид на помош, без обврска на враќање.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1225/1

12 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

338.

Врз основа на член 393, став 1 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПОПЛАВАТА ВО НОЕМВРИ 1979 ГОДИНА

1. За отстранување на последиците од поплавата во месец ноември 1979 година се дава помош од средствата на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди во вкупен износ од 78.200.000 динари, без обврска на враќање, на општините:

— Тетово	54.900.000 динари
— „Гази Баба“	23.300.000 „

2. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1153/1  
5 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

339.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ИНДУСТРИСКИ ПОТИСЕН ЦЕВОВОД „МАНТОВО-БУЧИМ“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — Индустриски потисен цевовод „Мантово-Бучим“ на подрачјето на општината Радовиш, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на потисниот цевовод во размер 1:2.500) кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1334/1  
25 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

340.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 110 кV ОД ТС 110/35/х кV „КИЧЕВО“ ДО ТС 110/35/х кV „ИЗВОР“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — ДВ од 110 кV од ТС 110/35 х кV „КИЧЕВО“ до ТС 110/35/х кV „ИЗВОР“ на подрачјето на општина Кичево, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на ДВ во размер 1:25.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1335/1  
25 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

341.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 110 кV ОД ТС 110/х кV „СИЛЕКС“ — КРАТОВО ДО ТС 110/х кV „КРИВА ПАЛАНКА“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ КРАТОВО И КРИВА ПАЛАНКА

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — ДВ од кV од ТС 110/х кV „Силекс“ Кратово до ТС 110/х кV „Крива Паланка“ на подрачјето на општините Кратово и Крива Паланка, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на ДВ 110 кV Кратово — Крива Паланка во размер 1:25.000) кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1336/1  
25 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

**342.**

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ЦЕНАТА НА ПЕЧАТАРСКАТА ХАРТИЈА ЗА 1979 ГОДИНА**

1. Од средствата на Републичкиот буџет за 1980 година, Раздел 10, позиција 123 — средства за регреси, премии и компензации, ќе се користи износ од 6.000.000 динари за давање регрес на дневно информативно-политичкиот печат на име зголемување на цената на печатарската хартија во 1980 година.

Средствата од став 1 на овој член ќе се даваат без обврска за враќање.

2. Распоредот на средствата од точка 1 на оваа одлука по одделни корисници ќе го изврши републичкиот секретар за информации.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1088/1

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

**343.**

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за давање согласност за зголемување цената на водниот надоместок за системот „Тиквеш“ за 1979 година, донесена од Собранието на општината Кавадарци на 29 јуни 1979 година, врз основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 14 мај 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Водостопанство „Макарија“ во с. Градско во состав на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за давање согласност за зголемување цената на водниот надоместок за системот „Тиквеш“ за 1979 година, донесена од Собранието на општината Кавадарци на 29 јуни 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Кавадарци“.

3. Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Водостопанство „Макарија“ во с. Градско, во состав на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, поднесе предлог за поведување постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што не била донесена во согласност со членот 33а од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65 и бр. 25/67). Предлагачот исто така наведе дека оспорената одлука имала ретроактивно дејство и предложи да се оцени како спротивна на членот 262 од Уставот на СР Македонија.

Застапникот на доносителот на оспорениот акт на јавната расправа наведе дека е неоснован наводот на предлагачот за несогласноста на оспорената одлука со членот 33а од Законот за водите затоа што Собранието на општината Кавадарци во

постапката за пропишување на мерките на општествена контрола на цените постапиле според наведената законска одредба. Доносителот на оспорениот акт го одби и наводот за недозволено ретроактивно дејство на оспорената одлука со образложение дека евентуалното повратно важење на одлуката произлегува од карактерот и природата на односите кои со неа се уредуваат.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорената одлука ја донело Собранието на општината Кавадарци на 29 јуни 1979 година. Според членот 1 од оваа одлука, се дава согласност на Основната организација на здружениот труд „Тиквешко поле“ од Кавадарци, во состав на работната организација „Водостопанство“ да ги зголеми постојните цени на водниот надомест за користење на водостопанските објекти и постројки за 15,6% од цените кои постоеле на 31 декември 1978 година. Во вториот став на овој член се определени цените на овој надоместок по одделни земјоделски култури. Судов исто така утврди дека Собранието на општината ги пропишала мерките на непосредна општествена контрола на цените со Одлуката за начинот на формирање на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од надлежност на општините („Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 5/75) и при тоа побарала мислење од собранијата на општините Неготино и Титов Велес на чие подрачје се протега едното подрачје. Овие собранија, според наводите на доносителот на оспорената одлука, не доставиле свои мислења за начинот и мерките на општествена контрола на висината на водниот надоместок.

5. Според членот 33 од Законот за водите, водостопанската организација со посебен акт ја определува висината на надоместокот според трошоците за користење на мелиоративниот систем односно водостопанските објекти и постројки или сразмерно користа што ја имаат корисниците од тие системи односно објекти и постројки. Според членот 33а од истиот закон за пропишување на мерките на непосредна општествена контрола за користењето на водостопанските објекти и постројки е надлежна општината, а според вториот став од овој член, општинското собрание ги пропишува овие мерки по претходно мислење од заинтересираните собранија на општините кога водното подрачје се протега на повеќе општини. Наведените одредби се пропишани во Законот за водите од 1965 година. Овој закон престана да важи со донесувањето на Законот за водите од 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73). Тие одредби меѓутоа, согласно членот 140 од овој закон е предвидено да се применуваат до донесувањето на посебен закон со кој ќе се регулира изградбата и управувањето со хидромелиоративните објекти и постројки, статусот на водостопанските организации на здружениот труд кои вршат работи што се од посебен општествен интерес, како и надоместокот за користење на водостопанските постројки (член 12 од новиот закон).

Според ставот 1 на член 262 од Уставот на СР Македонија, законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство, а според вториот став на овој член, само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство.

Од изнесеното следува дека е законска обврска за Собранието на општината пред да ги пропише мерките на непосредна општествена контрола на цените, претходно да прибави мислење од заинтересираните собранија на општините. Со оглед на тоа што Судов утврди дека Собранието на општината Кавадарци побарало мислење за начинот и мерките на непосредна општествена контрола на висината на водниот надоместок од собранијата на



општините Неготино и Титов Велес, Судов оцени дека не може основано да се постави прашањето за повреда на членот 33а од Законот за водите. Во врска со тоа, Судов смета дека предлагачот неправилно го толкува законот кога тврди дека собранието е должно да прибави мислење од заинтересираните собранија на општините и за секое конкретно давање согласност на висината на водниот надоместок. Според тоа, должноста за барање мислење од заинтересираните собранија се однесува само на одлуката со која се пропишуваат мерките на општествена контрола на цените, а не и на одлуките со кои се дава согласност за цените на водниот надоместок.

Во врска со наводот на предлагачот за ретроактивно дејство на оспорената одлука, Судов застана на становиште дека не може основано да се постави прашање за нејзината ретроактивност затоа што од содржината на одлуката произлегува дека не е предвидено таа да се применува и во времето пред нејзиното донесување. Доколку водостопанската организација на здружениот труд ја применува новата тарифа на корисниците на водостопанските објекти пред денот на давањето на согласност од собранието на општината, Судов смета дека тоа е прашање на примена на самоуправниот општ акт (тарифата) во чие оценување не е надлежен да се впушта.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 29/80

14 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на  
Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

### 344.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 22 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен со референдум на 24 декември 1977 година од работниците во Текстилниот училишен центар во Тетово, врз основз на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 16 мај 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 22 од Правилникот за распоредување чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен со референдум на 24 декември 1977 година од работниците во Текстилниот училишен центар во Тетово.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Текстилниот училишен центар во Тетово на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 93/79 од 20 март 1980 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 22 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за согласноста на овој член од правилникот со уставното начело на распределба според трудот.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во оспорениот член 22 од правилникот е определено намалување на личниот доход на работник кој нема соодветна стручна

подготовка за работните задачи на кои е распореден, кога таквото распоредување го допушта Законот за средното образование и актот за систематизација на работните задачи на училишниот центар и тоа: 1) ако се во прашање работни задачи за кои се бара високо образование на работник со виша стручна подготовка личниот доход ќе му се намали за 15%, а на работник со средна стручна подготовка — 20% од личниот доход предвиден за работник со висока стручна подготовка; 2) ако се во прашање работни задачи за кои се бара виша стручна подготовка на работник со средна стручна подготовка и на ВКВ работник личниот доход ќе му се намали за 15% од личниот доход предвиден за работник со виша стручна подготовка. Потоа Судов утврди дека аконтацијата на месечниот личен доход на работниците кои немаат соодветна стручна подготовка им се намалува за процентите определени во оспорениот член 22 од правилникот не само по основот сложеност на работата што во членот 21 од оспорениот правилник е изразена преку стручната подготовка, туку и по основите обем на работните задачи, тежина на работата и иноваторство, рационализаторство и самостојност во работата.

Согласно членот 87 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр 25/79) наставници во средно училиште можат да бидат лица кои завршиле соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа или уметничка академија. Во членот 161 од овој закон, по исклучок, е предвидено за одделни наставни предмети и форми на образовно-работна практика за кои во СФР Југославија ќе се подготвуваат кадри со високо образование, додека такво образование не се организира, воспитно-образовна дејност можат да изведуваат и лица со завршено вишо односно средно образование, за што одлучува Републичкиот педагошки совет.

Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова начело, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Еден од основите за утврдување работниот придонес на работникот е сложеноста на работите и работните задачи, која најчесто се изразува преку стручната подготовка.

Стручната подготовка на работникот како средство за изразување на сложеноста на работите односно работните задачи, има влијание врз придонесот на работникот, поради што реално е да се претпостави дека работникот кој го има предвидениот степен на стручна подготовка, работните задачи ќе ги извршува со поголем успех од работникот кој ги извршува ислите работни задачи, но го нема предвидениот степен на стручна подготовка. Затоа, Судов смета дека не му е спротивно на начелото на распределба според трудот намалувањето на аконтацијата на личниот доход на работникот кој нема соодветна стручна подготовка, но само доколку намалувањето се врши по основот сложеност на работите односно работните задачи. Со оглед на тоа што во оспорениот член 22 од правилникот е предвидено намалување на личниот доход на работниците кои немаат соодветна стручна подготовка и по други основи,

а не само по основот сложеност, Судов оцени дека тој не е во согласност со начелото на распределба според трудот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 93/79

16 мај 1980 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на  
Македонија,  
Гога Николовски, с.

### 345.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 16, ставот 5 на член 20 од Општествениот договор за создавање услови за остварувањето на право на работа и вработување на подрачјето на општината Прилеп од 17 септември 1976 година и на ставот 2 на член 30 од Толкувањата на некои одредби од општествениот договор дадени од Заедничката комисија за спроведување на општествениот договор од 25 април 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 16, ставот 5 на членот 20 од Општествениот договор за создавање услови за остварувањето право на работа и вработување на подрачјето на општината Прилеп од 17 септември 1976 година и точката 2 од Толкувањата на некои одредби од општествениот договор дадени од Заедничката комисија за спроведување на општествениот договор од 25 април 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Прилеп“.

3. Уставниот суд на Македонија по решение У. бр. 110/78 од 10 јануари 1980 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано ќе постави прашањето за нивната согласност со ставот 6 на член 209 од Уставот на СР Македонија, со Законот за здружениот труд и со ставот 1 на член 8 и членот 98 од Законот за работните односи.

4. Разгледувајќи ги оспорените акти Судов, во текот на претходната постапка и на седницата утврди дека според членот 16 од овој договор, заради создавање услови за вработување млади стручни кадри, учесниците земаат обврска според која на секој работник кој се здобил со 40 години пензиски стаж (за мажи) и 35 години пензиски стаж (за жени), да му престане работниот однос во организацијата односно заедницата.

Во ставот 6 на член 209 од Уставот на СР Македонија е определено дека на работникот може да му престане работниот однос против негова волја само под услови и начин утврден со закон. Погледувајќи од ова уставно начело, Законот за здружен труд во одредбите од членовите 211 до 219 го регулира начинот и условите на престанокот на работниот однос. Така, според овој закон работниот однос може да престане: со спогодба, по барање на работникот, поради исполнување на условите за лична пензија, оддалечување од работа, инвалидност, поведување постапка за престанок на ООЗТ по сила на законот и др.

Ова прашање на ист начин, е регулирано, во Законот за работни односи. Така, според членот 98 од овој закон на работникот му престанува работниот однос во случаите утврдени со Законот за здружениот труд. Според ставот 2 на член 98 од

Законот за работни односи, ќе се смета дека работникот ги исполнил условите за лична пензија ако наполнил 40 години стаж на осигурување (за мажи) односно 35 години стаж на осигурување (за жени) или кога навршил 65 години живот и 30 години пензиски стаж (за мажи) односно 60 години живот и 25 години пензиски стаж (за жени).

Како што се гледа од овие одредби, ставот 2 на член 98 од Законот за работни односи предвидува две основи за исполнување условите за лична пензија. Во првиот основ, како услов за престанок на работниот однос, се бара само стаж на осигурување. Во вториот став треба да бидат исполнети два услова: години на старост и години на пензиски стаж (65 години живот и 30 години пензиски стаж односно 60 години живот и 25 години пензиски стаж). Ако работникот ги исполнил овие два услови, во смисла на законот му престанува работниот однос.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 16 од општествениот договор за вработување пензискиот стаж е предвиден како единствен услов за задолжително престанување на работниот однос, Судов утврди дека тој не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

Исто така, Судов утврди дека со ставот 5 на член 20 од договорот, е предвидено организацијата односно заедницата, во огласот односно конкурсот, да го одредува рокот до кога можат да се поднесуваат пријави односно до кога е отворен огласот-конкурсот и дека овој рок не може да биде покусок од 15 дена за конкурсот односно 5 дена за огласот, сметано од наредниот ден по објавувањето во јавното средство за информирање извршено од страна на општинската заедница.

Во ставот 1 на член 8 од Законот за работни односи е определено дека основната организација е должна потребата за работници за вршење на определени работи односно работни задачи и условите што работникот треба да ги исполнува да ги објави со оглас односно конкурс преку средствата за јавно информирање и ја извести надлежната самоуправна интересна заедница за вработување. Според ставот 4 од истиот член во огласот односно конкурсот се назначува рокот за поднесување на пријава, кој не може да биде покусок од 15 дена ниту подолг од 30 дена од денот на објавувањето, како и рокот во кој ќе се изврши изборот, кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на истечувањето на рокот за поднесување на пријавата.

Со оглед на тоа што во оспорениот став 5 на член 20 од општествениот договор за вработување е предвидено рокот за поднесувањето пријава во огласот да изнесува 5 дена, Судов утврди дека тој не е во согласност со ставот 4 на член 8 од Законот за работни односи.

Понатаму, Судов утврди дека ставот 2 на член 30 од оспорениот договор гласи: „При вработувањето на одредено работно време во една работна организација приоритет имаат работниците кои биле вработени на одредено работно време во организацијата во претходната календарска година како сезонски работници“. Комисијата за спроведување на договорот, меѓутоа, во точката 2 дала толкување според кое при вработувањето на определено работно време и на неопределено работно време во една организација на здружениот труд, приоритет ќе имаат работниците кои биле вработени на определено работно време во организацијата во претходната календарска година како сезонски работници.

Како што се гледа од изнесеното Комисијата за спроведување на општествениот договор при толкувањето на ставот 2 на член 34 од договорот, не се задржала во рамките на своите овластувања туку внела нова одредба со која приоритет се дава и при вработувањето на определено време на сезонските работници кои како такви работеле во организацијата во претходната календарска годи-

на, со што според мислењето на Судов, Комисијата ги презела овластувањата на потписниците на овој општествен договор, кој според одредбите на Законот за здружениот труд, за општествено договарање и самоуправно спогодување им припаѓаат на потписниците.

У. бр. 110/78  
3 април 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на  
Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за езерската пловидба, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 8/80, се поткраднала грешка, поради што се дава

#### И С П Р А В К А

##### НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Во член 71 став 3 во третиот ред, наместо зборот „бројот“ треба да стои зборот „кројот“.

Бр. 13-1899  
10 јули 1980 година  
Скопје

##### ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за патишта, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 15/80, се поткраднале грешки, поради што се дава

#### И С П Р А В К А

##### НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА

1. Во член 100 во првиот ред наместо бројот „95“ треба да стои бројот „94“, а наместо бројот „99“ треба да стои бројот „95“.

2. Во член 107 став 2 во вториот ред наместо зборот „одржување“ треба да стојат зборовите „здружување во“.

Бр. 13-1900  
10 јули 1980 година  
Скопје

##### ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за организација на превозот во патниот сообраќај, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 9/74, се поткраднала грешка, поради што се дава

#### И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗ ОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Во член 79 став 1 во првиот ред наместо бројот „7.000“ треба да стои бројот „70.000“.

Бр. 13-1901  
10 јули 1980 година  
Скопје

##### ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 14/79, се поткраднала грешка, поради што се дава

#### И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ, ЗА РАДИОСООБРАЌАЈ И ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

Во член 90 став 1 во првиот ред наместо бројот „30.000“ треба да стои бројот „300.000“.

Бр. 13-1902  
10 јули 1980 година  
Скопје

##### ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

250.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка 4.8(6) став 2 од Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на СР Македонија за периодот 1976—1980 година во 1980 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје, собранијата на општините, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија, Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје и самоуправните интересни заедници на станувањето на општините, склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА ПРОГРАМСКОТО УТВРДУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА И НЕЈЗИНОТО ДИФЕРЕНЦИРАНО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ

#### Член 1

Учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: учесници) ги утврдуваат основи-

те на програмското утврдување на станарината на ниво кое ќе обезбеди проста репродукција на станбениот фонд и ќе создаде материјални основи за одржување и управување со станбените згради и станови, како и усогласување нивото на станарината со градежната цена на станот.

Со цел да се заштити животниот стандард на корисниците на општествени станови со ниски примања во семејството, со овој општествен договор се утврдуваат основите на диференцирано субвенционирање на станарината.

Надоместокот на станарината од став 2 на овој член не ги опфаќа трошоците за осветлување, чистење и греење на заедничките простории.

#### Член 2

Како станбени згради и станови, во смисла на овој општествен договор, се сметаат станбените згради и становите во општествена сопственост и станбените згради и становите на кои постои право на сопственост на граѓани, но нив ги користат носители на станарско право.

## Член 3

Учесниците се обврзуваат, во границите на своите права и должности, да ги преземат потребните мерки, заради доведување на станарината на нивото утврдено во член 1, став 1 од овој општествен договор.

## Член 4

Собранијата на општините со самоуправните интересни заедници на станувањето, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки, во рок од 6 месеци од денот на потпишувањето на овој општествен договор, да се донесат програми за утврдување на станарината посебно по години, така што годишниот износ на станарината во 1985 година да го достигне нивото од 2,0% од ревалоризираната градежна вредност на станот, во претходната година.

Првото зголемување на станарината, да се утврди најдоцна до 31 декември 1980 година и да се применува од 1 јануари 1981 година.

## Член 5

Учесниците се согласија, секој во рамките на своите права и должности, да презема мерки за годишно зголемување на амортизацијата на станбените згради и становите во општествена сопственост, така што во 1985 година да се обезбеди минимална стапка на амортизација од 1% од ревалоризираната градежна вредност на станот.

Со цел да се обезбедат средства за одржување (инвестиционо и тековно) на станбените згради и становите во општествена сопственост, како и средства наменети за управување со станбениот фонд, учесниците ќе преземат мерки со кои ќе обезбедат годишното зголемување на средствата за инвестиционо и тековно одржување како и средствата наменети за управување со станбениот фонд, во 1985 година да обезбедат ниво на издвојување кое ќе го овозможи одржувањето и управувањето со станбените згради и становите во општествена сопственост.

## Член 6

Учесниците се согласија доследно да го остваруваат системот на диференцирано субвенционирање на станарот (член 1, став 2).

Учесниците се согласни да не се субвенционираат трошоците од член 1 став 3 на овој општествен договор.

## Член 7

Учесниците се согласија субвенционирањето на станарива да се остварува кога месечните приходи на носителот на станарското право и членовите на неговото семејство изнесуваат 30% до 40% по член на семејството од просечниот личен доход остварен во претходната година на подрачјето на општината во која користи општествен стан.

Учесниците се согласија носителот на станарското право, без оглед на висината на месечните приходи од претходниот став, да плаќа станарина во износ најмалку 50% од утврдената станарина.

## Член 8

Под приход во смисла на член 7 став 1 од овој општествен договор се сметаат приходите што носителот на станарското право и членовите на неговото семејство ги оствариле во претходната година, по сите основи на кои се плаќаат даноци (личен доход на работниците, личен доход од вршење на земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, доход од авторски права, приходи од имот, односно вкупен приход на граѓаните), освен приходите остварени од работен однос на одредено време во претходната година, под услов членот на семејството повторно да е привремено невработен.

## Член 9

Под семејство, во смисла на член 8 од овој општествен договор, се сметаат членовите на семеј-

ството на носителот на станарското право и тоа: брачниот другар, децата на носителот на станарското право и на неговиот брачен другар, како и лицата што носителот на станарското право според законот е должен да ги издржува, а кои заедно со него трајно живеат.

## Член 10

Субвенционирање на станарината не може да оствари носителот на станарското право, ако тој или член на неговото семејство (член 9):

— има во сопственост уселив стан, куќа за одмор или друг имот, било каде на територијата на СФРЈ;

— дел од станот го користи за обавување на деловна дејност и слободна професија; и

— дел од станот го издава под наем на подстанари.

Право на субвенционирање на станарината не можат да остварат ни семејствата со ниски доходи, доколку членовите на семејството способни за работа, и покрај можностите, одбиваат да се вработат согласно со Општествениот договор за вработување.

## Член 11

Учесниците се согласија во рамките на своите права и должности, како и обврските преземени со овој општествен договор во општината до крајот на 31 декември 1980 година да ги утврдат и разработат критериумите на системот на диференцирано субвенционирање на станарината, имајќи ги предвид одредбите на член 1 став 3, член 7 и член 10 од овој општествен договор, како и другите елементи неопходни за утврдување на системот на диференцирано субвенционирање на станарината.

## Член 12

Учесниците се согласија еднаш годишно да ја анализираат примената на системот на диференцирано субвенционирање на станарината и да преземат мерки за негово унапредување.

## Член 13

Учесниците ќе ја поттикнуваат и насочуваат активностата на другите општествено-политички субјекти во општината, за остварување на целите утврдени во овој општествен договор.

Самоуправните интересни заедници на станувањето, во рамките на своите права и должности, ќе ја утврдуваат програмата на станарината, ќе ја реализираат неа и ќе се залагаат за поголемо учество на собирарите на станарите и куќните совети, како и на собирарите на станарите во месните заедници во одлучувањето по прашањата сврзани со инвестиционото одржување на станбените згради и становите во општествена сопственост, водејќи при тоа сметка за старосната структура на зградите и средствата потребни за нивно одржување.

## Член 14

Со цел да се обезбеди следење и усогласување во примената на овој општествен договор, учесниците се договорија да се остварува неопходна координација.

Координацијата од став 1 на овој член ќе ја остварува Секцијата на самоуправните интересни заедница на станувањето при Заедницата на општините и градовите на Македонија.

## Член 15

Секцијата на самоуправните интересни заедници на станувањето при Заедницата на општините и градовите на Македонија ќе:

— го следи спроведувањето на овој општествен договор;

— ги известува учесниците за проблемите што се јавуваат во текот на неговата реализација; и

— им предлага на учесниците да преземат мерки за остварување на овој општествен договор.

## Член 16

Изменување и дополнување на овој општествен договор се врши на начин и според постапката за неговото донесување.

Барање за измена и дополнување на овој општествен договор може да поднесе секој учесник.

Барањето се поднесува со писмен предлог, кој се доставува до сите учесници. Предлогот содржи образложение за причини поради кои се бара измената.

## Член 17

Овој општествен договор влегува во сила откако ќе го потпишат овластените претставници на учесниците, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17 јули 1980 година

Скопје

## Потписници:

- За Собранието на Социјалистичка Република Македонија  
републички секретар за урбанизам,  
дипл. инж. **Томислав Палеш**, с. р.
- За Републичката конференција на ССРМ,  
**Благоја Станоевски**, с. р.
- За Советот на Сојузот на Синдикатите на Македонија  
**Томе Малески**, с. р.
- За Заедницата на општините и градовите на Македонија  
Претседател  
д-р **Иван Серафимов**, с. р.
- За Собранието на општината Берово,  
потпретседател на ИС,  
**Пачемски Јован**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Берово,  
секретар,  
**Васил Брашнарски**, с. р.
- За Собранието на општината Битола,  
секретар на СО,  
**Ристо Георгиевски**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Битола,  
Секретар,  
дипл. инж. арх. **Боро Радевски**, с. р.
- За Собранието на Општината Македонски Брод,  
член на ИС  
**Венче Златески**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Брод Македонски,  
секретар,  
**Стојан Кузмановски**, с. р.
- За Собранието на општината Валандово,  
секретар,  
**Мира Петкова**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Валандово,  
секретар,  
**Илија Петров**, с. р.
- За Собранието на општината Винаца,  
секретар,  
**Душко Ангелов**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Винаца  
секретар,  
**Душко Ангелов**, с. р.
- За Собранието на општината Гевгелија,  
претседател на СО  
**Горѓи Тодов**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Гевгелија,  
**Владо Наков**, с. р.
- За Собранието на општината Гостивар,  
член на ИС,  
**А. Садику**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Гостивар,  
инж. **Пајевик Илија**, с. р.
- За Собранието на општината Дебар,  
член на ИС  
**Петко Андоновски**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Дебар,  
секретар на СИЗ  
**Исмет Мерсоски**, с. р.
- За Собранието на општината Делчево,  
член на ИС на Собранието на општината Делчево,  
**Страшо Милковски**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Делчево,  
секретар,  
**Александар Коцев**, с. р.
- За Собранието на општината Демир Хисар,  
претседател на ИС,  
**Божин Талевски**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Демир Хисар,  
секретар,  
**Веле Велевски**, с. р.
- За Собранието на општината Кавадарци,  
секретар на Секретаријатот за станбено-комунални работи и урбанизам,  
**Јордан Наумов**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кавадарци,  
Претседател на Извршниот одбор,  
**Здравко Каровски**, с. р.
- За Собранието на општината Кичево,  
Началник на Одделението за урбанизам, градежништво и станбено-комунални работи,  
**Димче Стојковски**, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кичево,  
секретар,  
**Веле Калчиновски**, с. р.
- За Собранието на општината Кочани,  
**Љупчо Беличев**, с. р.

- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кочани, секретар,  
**Иван Ивановски, с. р.**
- За Собранието на општината Кратово, Претседател на ИС,  
**Коле Смилевски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Кратово, секретар на СИЗ  
**Петко Михајловски, с. р.**
- За Собранието на општината Крива Паланка, член на ИС,  
**Јосиф Јосифовски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крива Паланка, секретар,  
**Влајко Бојковски, с. р.**
- За Собранието на општината Крушево, член на И. С.  
**Сута Маја, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Крушево, секретар,  
**Ѓорѓи Стојчески, с. р.**
- За Собранието на општината Неготино, началник на Одделението за станбено комунални и имотно правни работи,  
**Живко Тимов, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Неговиње, секретар,  
**Петар Паунков, с. р.**
- За Собранието на општината Куманово,  
**Кирил Саревски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Куманово Претседател на И. О.  
**Благоја Манџоловски, с. р.**
- За Собранието на општината Охрид, началник на Одделението за имотно-правни односи  
**Наум Зимоски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Охрид Претседател на Извршниот Одбор,  
**Александар Цветкоски, с. р.**
- За Собранието на општината Прилеп, Претседател,  
**Живко Магдески, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Прилеп,  
**Борис Конески, с. р.**
- За Собранието на општината Пробиштип, Претседател  
**Лазар Арсениевски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Пробиштип,  
**Радослав Михајлов, с. р.**
- За Собранието на Општината Радовиш, секретар на СО  
**Коста Гозев, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Радовиш,  
**Славчо Вуков, с. р.**
- За Собранието на општината Ресен, член на ИС,  
**Благој Котларовски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Ресен, секретар,  
**Тодор Јанчевски, с. р.**
- За Собранието на Град Скопје, потпретседател,  
**Чедо Лазаревски, с. р.**
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на Град Скопје секретар на СИЗ  
**Глигор Мукаетов, с. р.**
- За Собранието на општината Карпош, член на И. С.  
**Топузовски Митре, с. р.**
- За Основната заедница на станувањето на општината Карпош,  
**Зоран Караманолевски, с. р.**
- За Собранието на општината Гази Баба, потпретседател на И. С.  
**Петар Пејковски, с. р.**
- За Основната заедница на станувањето на општината Гази Баба,  
**Зорица Павиќ, с. р.**
- За Собранието на Општината Кисела Вода член на И. С.  
**Благоја Ивановски, с. р.**
- За Основната заедница на станувањето на општината Кисела Вода,  
**Богдан Веновски, с. р.**
- За Собранието на Општината Чаир, член на И. С.  
**Ставре Чолаков**
- За Основната заедница на станувањето на општината Чаир,  
**Марија Докмановиќ, с. р.**

За Собранието на општината Центар, член на И. С. <b>Витомир Јордановски</b> , с. р.	299. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	521
За Основната заедница на станувањето на општината Центар <b>Миленко Вукчевиќ</b> , с. р.	300. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на организација за приредување игри на среќа — — — — —	522
За Собранието на општината Струга, секретар, <b>Церо Гоцо</b> , с. р.	301. Закон за изменување на Законот за ловство — — — — —	522
За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струга, секретар, <b>Томе Билјановски</b> , с. р.	302. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Советот за просторно планирање — — — — —	523
За Собранието на општината Свети Николе, <b>Јован Саздовски</b> , с. р.	303. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Републичкиот педагошки совет — — — — —	523
За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Свети Николе, секретар, <b>Јордан Јачев Јовановски</b> , с. р.	304. Одлука за разрешување и именување претседател и член на Советот за научно и техничко творештво — — — — —	524
За Собранието на општината Струмица, <b>Горѓи Мучев</b> , с. р.	305. Одлука за разрешување и именување претседател на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро — — — — —	524
За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струмица, секретар, <b>Костадин Косев</b> , с. р.	306. Одлука за именување потпретседател на Републичкиот комитет за енергетика — — — — —	525
За Собранието на општината Тетово, член на И. С. <b>Азис Селими</b> , с. р.	307. Одлука за разрешување и именување членови на Републичкиот комитет за енергетика — — — — —	525
За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Тетово претседател на Собранието на СИЗ инж. <b>Зекир Исмаили</b> , с. р.	308. Одлука за именување членови на Иницијативниот одбор за основање на Републичка самоуправни интересна заедница за патишта — — — — —	525
За Собранието на општината Титов Велес началник на Одделението за урбанизам и станбено-комунални работи <b>Борче Неделков</b> , с. р.	309. Одлука за разрешување судии на Окружниот стопански суд во Скопје и избор на постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Скопје — — — — —	526
За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Титов Велес претседател на Извршниот одбор, <b>Живко Јорданов</b> , с. р.	310. Одлука за избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип — — — — —	526
За Собранието на општината Штип, потпретседател на И. С. <b>Благој Кедев</b> , с. р.	311. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Историскиот музеј на Македонија за избор на директор на Музејот — — — — —	526
За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Штип, секретар на СИЗ <b>Љубомир Радовиќ</b> , с. р.	312. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Центарот за слух, говор и глас во Скопје за избор на директор на Центарот — — — — —	526
	313. Одлука за именување членови на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“ — — — — —	526
	314. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Народната банка на Македонија — — — — —	527
	315. Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на индивидуален работодавен орган во научните и високообразовните организации — — — — —	527
	316. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје — — — — —	528
	317. Одлука за давање согласност на Статутот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ Ц. О. Скопје на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи — — — — —	528
	318. Одлука за потврдување на Статутот на Адвокатската комора на Македонија — — — — —	528
	319. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделските и сточарските производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности — — — — —	528

## СОДРЖИНА

Страна

296. Закон за игрите на среќа — — — — —	513
297. Закон за правосудниот испит — — — — —	517
298. Закон за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето — — — — —	519

320. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности — — — — — 529
321. Одлука за потврдување на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности — — — — — 529
322. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности — — — — — 529
323. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности — — — — — 530
324. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во рударството, црната металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности — — — — — 530
325. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности — — — — — 530
326. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности — — — — — 530
327. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности — — — — — 531
328. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделските и сточарските производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности — — — — — 531
329. Одлука за давање согласност на Статутот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, на деловите кои се однесуваат на задачите на Заводот, самоуправувањето, условите и постапката за именување на индивидуален работоводен орган и условите што треба да ги исполнуваат стручните работници во заводот — — — — — 531
330. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во работна организација, Универзитетски центар за математичко-технички науки, Скопје на делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 531
331. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Факултет за драмски уметности, на делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 532
332. Одлука за потврдување на Статутот на општатата самоуправна интересна заедница на научните дејности — — — — — 532
333. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на општа самоуправна интересна заедница на научните дејности — — — — — 532
334. Изменување на Финансиската програма за пошумување на голините во 1979 и 1980 година — — — — — 532
335. Измени и дополненија на Резолуцијата за политиката на остварување на општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1980 година — — — — — 533
336. Одлука за висината на дневниците на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 534
337. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — — 534
338. Одлука за давање помош за отстранување на последиците од поплавата во ноември 1979 година — — — — — 535
339. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — индустриски потисен цевовод „Мангово — Бучим“ на подрачјето на Општината Радовиш — — — — — 535
340. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — ДВ 110 кV од ТС 110/35/x кV „Кичево“ до ТС 110/35/x кV „Извор“ на подрачјето на Општината Кичево — — — — — 535
341. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — ДВ 110 кV од ТС 110/x кV „Силекс“ — Кратово до ТС 110/x кV „Крива Паланка“ на подрачјето на општините Кратово и Крива Паланка — — — — — 535
342. Одлука за давање регрес на цената на печатарската хартија за 1979 година — — — — — 536
343. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 29/80 од 14 мај 1980 година — — — — — 536
344. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 93/79 од 16 мај 1980 година — — — — — 537
345. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 110/78 од 3 април 1980 година — — — — — 538
- Исправка на Законот за езерската пловидба — — — — — 539**
- Исправка на Законот за патништа — — — — — 539**
- Исправка на Законот за организација на превозот во патниот сообраќај — — — — — 539**
- Исправка на Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај — — — — — 539**
- Општествени договори и самоуправни спогодби**
250. Општествен договор за основите на програмското утврдување на станарината и нејзиното диференцирано субвенционирање — — — — — 539